
**НАЦРТ-Б Дозвола за усогласување на
оперативен план**

**МАЈА КОМПАНИ Д.О.О.
СКОПЈЕ**

Адреса
с. Кадино бб

1041 Илинден

Број на дозволата
Дозвола Бр. од

Содржина:

Вовед/Краток опис на инсталацијата.....	3
Комуникација/Дозвола/Промени во дозволата.....	4
Дозвола.....	6
Услови/Инсталација за која се издава инсталацијата.....	7
Работа на инсталацијата/Техники на управување/Суровини.....	8
Ракување и складирање на отпад.....	11
Преработка на отпад/Спечување и контрола на хаварии.....	12
Мониторинг/Престанок со работа/Инсталации со повеќе оператори...	13
Финансиски одредби.....	14
Документација.....	15
Редовни извештаи.....	16
Известување.....	17
Емисии во атмосфера/почва/вода.....	18
Емисии на бучава и вибрации.....	19
Оперативе план.....	20
Договор за промени во пишана форма.....	21
Додаток 1.....	22
Додаток 2/Определување на пенали.....	23
Присилна наплата.....	24

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/2010) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка Дозвола, односно Дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување барање за усогласување со оперативен план ("Службен весник на РМ" бр.89/2005, до одобреното ниво во Дозволата. Друштвото за производство трговија и сточарство Маја Компани доо експорт импорт лоцирана е во атарот на село Кадино, општина Илинден. Живинарската фарма регистрирана е како приватно претпријатиесо дејност одгледување на живина несилки за производство и продажба на големо на конзумни јајца и пропрема на храна на несилките за јајца.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Друштвото за производство трговија и сточарство Маја Компани д.о.о. експорт-импорт лоцирана е во атарот на село Кадино, Општина Илинден. Се протега помеѓу населените места Марино и Кадино на одалеченост 500 м од најблиското населено место с.Кадино, 1.000м од с.Марино, 1.700 м од с.Белимбегово, 1500 м с.Идризово и 2000 м од с. Јурумлери. Основна дејност на инсталацијата - живинарска фарма за кокошки е производство на конзумни јајца, нивно складирање и продажба на големо. За оваа намена како пропратна дејност се јавува припрема на храна за несилките и складирање на истата.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозволата	Дата на издавање
Нема	/	/

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
	/	/

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, Ве молиме наведете го Бројот на дозволата. За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адресата Општина Илинден ул. 9 бб, 1041 Скопје, Република Македонија.

Дозвола

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

Предавање на Дозволата при престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува Органот. Со цел Барањето да биде успешно, Операторот мора да му покаже на надлежниот орган согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на Дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на Дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопстваник, согласно член 118 од законот за животна средина. Доколку Дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на бараните и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање {Бр.}	Добиено	

Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола Бр. од

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник Бр 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/2010), го овластува

Маја компани д.о.о. Скопје ("Оператор")

со регистрирано седиште на

Адреса: с.Кадино бб

Поштенски број : 1041 Илинден

Држава: Република Македонија

Број на регистрација на компанијата ЕМБС : 5515971

да раководи со институцијата

Цело име на инсталацијата:

Друштво за производство трговија и сточарство

МАЈА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт

во рамките на дозволата и условите во неа.

**Градоначалник на
општина Илинден
Жика Стојановски**

Датум

Услови

1.Инсталацијата за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Tabela 1.1.1		
Активност од Анекс 2 од УРЕДБА за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Прилог 2. Точка 6.6 а Инсталации за интензивно живинарство со повеќе од 5.000 до 40.000 места за живина.	Производство на конзумни јајца, нивно складирање и продажба на големо	40.000 места за живина

Додадете редови по потреба

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата,

1.1.3 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за животната средина (Службен Весник на РМ 53/2005, 81/2005, 24/2005) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.

2. Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во барањето за дозвола за ИСКЗ, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

2.1.2 Во инсталацијата треба да има поставено менаџер со соодветно квалификувано и со соодветно работно искуство кој што ќе биде назначен како одговорно лице. Менаџерот на инсталацијата или некое друго номинирано лице со соодветни квалификации и искуство, во улога на заменик, ќе биде присутен во инсталацијата во секое време во текот на работотата на инсталацијата или како што е поинаку назначено од страна на Надлежниот орган.

2.1.3 Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни за секој вработен кој ја извршува работата на која се однесуваат некои од барањата на Дозволата.

2.1.4 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние услови од Дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да помогнат во извршување на нивните обврски.

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на суровини	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
Пченка	Барање 09-568/1, ПоглавјеIV	07.04.2009
Соино куспе	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
Рибино брашно	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
Сточна креда	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
МИН-А-ЗЕЛ Плус П	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
ДКФ(дикалциум фосфат)	Барање 09-568/1, ПоглавјеIV	07.04.2009
Луцерка	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
Сончоглед куспе	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
Сано премикс	Барање09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
Сода бокарбона	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
Сол	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
Табли јајца	Барање 09-568/1, ПоглавјеIV	07.04.2009
Кутии за јајца	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
Дизел гориво	Барање 09-568/1, Поглавје IV	07.04.2009
Струја	Барање 09-568/1, ПоглавјеIV	07.04.2009
Вода	Барање 09-568/1, ПоглавјеIV	07.04.2009
Грајс Маст	Барање 09-568/1, ПоглавјеIV	07.04.2009
Хидраулично масло	Барање 09-568/1, ПоглавјеIV	07.04.2009
К-Отрин со 25	Барање 09-568/1, ПоглавјеIV	07.04.2009
Виркона С	Барање 09-568/1, ПоглавјеIV	07.04.2009
Формалдехид, раствор со 35-37% НСНО	Барање 09-568/1, ПоглавјеIV	07.04.2009

2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за безбедноста на складиштата.

2.2.3 Целокупната храна која се употребува треба да биде во согласност со стандардите пропишани во домашната легислатива.

Табела бр.2.3.1 ракување и складирање на отпад		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Живинарско ѓубре на пет дена се собира на трака која автоматски се транспортира во превозно средство	Барање 09-568/1, Поглавје V	07.04.2009
Угинати кокошки во ладилник до добивање на резултат од бактериолошка анализа или во ПВЦ вреќи	Барање 09-568/1, Поглавје V	07.04.2009
Отпадна амбалажна хартија се собира заедно со комуналниот отпад во контејнери	Барање 09-568/1, Поглавје V	07.04.2009
Комунален отпад се собираат во контејнерите кои ги празни овластено комунално претпријатие	Барање 09-568/1 Поглавје V	07.04.2009
Отпадна вода со екскрементите од базените на 96 недели се одстранува со миење и се собираат во базените	Барање 09-568/1, Поглавје V	07.04.2009
Две сепитчки се чистат од страна на Јавното комунално претпријатие	Барање 09-568/1, Поглавје V	07.04.2009

2.3 Ракување и складирање на отпадот

2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табелите (2.3.1) и (2.3.2), или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Опис	Документ	Дата кога е примено

2.3.2 Примена на минимизирање на отпадот преку контрола на влезните суровини на процесот на производство, контрола на записите.

2.3.3 Одржување на поилите во добра работна кондиција заради превенција на истекување.

2.3.4 Одделно зафаќање на неконтаминираната вода од покривите и чистите површини на локацијата и нејзино испуштање во дренажни канали.

2.3.5 Одржување на системот за храна во добра работна кондиција со цел минимизирање на расипувањето и загубата на храна

2.3.6 Соодветно чистење на шталите помеѓу вселување на ново јато.

2.3.7 Сопственикот на фармата треба да биде одговорен за управување со создадениот екскрет и вода од перењето. Фармите каде што земјиштето за расфрлање е обезбедено со договори со други сопственици, треба да имаат на располагање резервна површина за расфрлање најмалку на 50% од површината обезбедена со договорите.

2.3.8 Екскретот од живина и водата од перењето не треба да се расфрла на следните површини и периоди:

- на мочурливо земјиште
- на земјиште кое е замзната или покриено со снег
- површини на кои се врши дренажа со цевки или канали каде каналите делумно или потполно се испонети со почва
- површини на кои се вршела дренажа во последните 12 месеци
- за период од ноември до март
- екскретот не треба да се расфрла на земјиштето при крајот на годината за да не биде покриено со снег во текот на зимата
- екскретот треба да се расфрла одобрено порано отколку подоцна за време на вегетецискиот период
- кога во рок од 48 часа се прогнозираат обилни врнежи

- екскретот треба да се расфрла само преку ден
- кога правецот на ветерот е во насока на населени места или соседни куќи
- кога е најголем ризикот за јавноста од предизвикување на миризба пр. Фестивали или јавни празници

2.3.9 Екскретот од живина или водата од перење треба да се расфрла со соодветен ланчест распрскувач, плиток инјектор или распрскувач за ѓубриво.

2.4 Преработка и одлагање на отпад

2.4.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорено на писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.4.1 Преработка и одлагање на отпад		
Опис	Документ	Дата
Во инсталацијата нема да има преработка и одлагање на отпад.		

2.4.2 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.

2.5 Спречување и контрола на хаварии

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.5.1 спречување и контрола на хаварии		
Опис	Документ	Дата
Планирање на постапките во случај на незгода или вонредна состојба	Барање	07.04.2009

Дополнителни услови:

2.6 Мониторинг

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.
Табела 2.6.1 : Мониторинг
Опис Документ Дата кога е примено Фекални бактерии
Еднаш годишно Барање 09-568/1, Поглавје XI 07.04.2009

2.6.2 Операторот ќе обезбеди:

2.6.2.1 безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
2.6.2.2 безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.

Табела 2.6.1: Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Фекални бактерии	Поглавје XI	07.04.2009

2.7. Престанок со работа

2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1 Престанок со работа		
Опис	документ	Дата
	барање	07.04.2009

2.8 Инсталации со повеќе оператори

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава управува само еден оператор, или оваа дозвола е валидна само за оние делови во делот 1.1.2 од ова дозвола.

2.9 Финансиски одредби

Операторот треба да плати надоместок за поседување на дозволата пресмета од страна на надлежен орган согласно Уредбата за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат инсталациите за кои е потребно издавање на дозволи за усогласување со оперативен план во висина од ...Овој надоместок е независен од трошоците кои треба да ги покрие операторот за вршење на мониторинг по барање на надлежен орган а во согласност со Законот за животна средина. За годината за која се издава дозволата операторот е должен да плати висина пропорционална од денот издавање до 31.12. истата година. Операторот е должен оваа висина на надоместок да ја плати во рок од еден месец од датумот на издавање на Дозволата.

3. Документација

3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:-

а секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;

б целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристojно време.

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:-

а да бидат читливи;

б да бидат направени што е можно побрзо;

в да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:

а Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;

б најдобра проценка на количината создаден отпад;

в трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и

г најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

4.Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина

4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2

а. во однос на наведени емисиони точки;

б. за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;

в. давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели; и

г. испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок од...

5.Известување

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:-

- а. кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- б. кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување
- ц. кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- д. било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве

- а. перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
 - б. престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
 - ц. повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).
- 5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- i било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
- ii промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
- iii за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен.

6.Емисии

6.1 Емисии во атмосфера

6.1.1 Фугитивните емисии во атмосфера ќе се следат од точките наведени во Табела 6.1.1

Табела 6.1.1 : Следење на фугитивните емисии		
Референтна точка	Опис	Локација на точката на емисија
Точкасти извори на емисии во атмосфера не постојат		
Додадете редови по потреба		

Граничните вредности за квалитет на амбиентниот воздух за параметарот(рите) на точките наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени по конечната реализација на оперативниот план. За наредните мерења да се изврши промена на мерните места Ф2 И Ф3, односно тие да се наоѓаат на самата границата на инсталацијата и да се наоѓаат на североисточната односно северната страна на инсталацијата

6.1.2Временските периоди од 6.1.2, 6.1.3 соодветствуваат на оние од прифатениот оперативен план во поглавјето 8 од оваа дозвола.

6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.

6.1.4Пропишување на граничните вредности за вкупна прашина во амбиентниот воздух во рамките на инсталацијата ќе биде по донесување на соодветна регулатива за ваков вид инсталации која се однесува на максимално дозволени концентрации и количини на штетни материи кои се испуштат во воздухот.

6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од инсталацијата.

6.1.6Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

6.2 Емисии во почва

6.2.1 Нема да има емисии во почвата.

6.3 Емисии во вода(различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Не постојат емисии во површинска вода ниту во канализација.
Фекалните и отпадните санитарни води се собираат во две септички јами.

6.4 Емисии на бучава и вибрации

- Бучава

Извор на емисија Референца/ бр	Емисиона точка реф.бр.	Опрема Референца/ бр.	Звучен притисок ДБ на референтна оддалеченост	Периоди на емисија број на часови предпладне./ попладне.
Мелење млин	Б1	Testo 815	49-50	повремено
Транспортна лента за храна	Б2	Testo 815	46-48	повремено
Транспортна лента за отпад	Б3	Testo 815	47-49	Повремено
Транспортна лента за јајца	Б4	Testo 815	44-46	повремено
вентилатори	Б5	Testo 815	45-47	постојано

Референтни точки	Национален координатен систем (5N, 5E)	Нивоа на звучен притисок (dB)		
		L(A) _{eq}	L(A) ₁₀	L(A) ₉₀
Граници на локација				
Б1 Пред капија северен дел	584324 213525	42	43	
Б2 До тениско игралиште	584110 351988	47	48	
Б3 Северен крај на плац до канал	583716 351027	35	35	
Б4 Јужен крај на плац до канал	583643 351061	34	35	
Б5 Спроти тениско игралиште	584032 352032	40	41	
Б6 Пред капија јужно	584246 352563	42	43	
Осетливи локации				
Поради тоа што инсталацијата е лоцирана на земјоделско земјиште опкружена исклучиво со ниви, ораници и се наоѓа на најмалку 350 м населено место не постојат осетливи локации				

- Вибрации

Инсталираната опрема во погонот е со превземени мерки за амортизација на евентуално појавување на вибрации со што е спречено негативното влијание врз работната и животната средина.

7.Оперативен план

7.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Или:

7.1.2 Операторот ќе го спроведува оперативниот план кој е составен дел на барањето онака како што е писмено договорено со надлежниот орган.

1. Опис			
а) Изградба на сушара за живинарски отпад;			
б) Замена на азбестцементните покривни плочи			
2. Предвидена дата за почеток на реализација			
а) септември 2010 год			
б) март 2011 год			
Предвидена дата за завршување на реализација			
а) мај 2011 год			
б) април 2011 год			
4. вредност на емисии до и за време на реализација			
а) Не е утврдена поради тоа што зависи од начинот на употреба од страна на индивидуалните земјоделци			
б) не постои можност да се измери			
5. Вредност на емисиите по реализација на активностите			
а) примената на стабилно ѓубриво нема да влијае негативно врз животната средина			
б) Ќе се исклучи потенцијална можност за негативно влијание врз вработените и евентуално несилките			
6. Влијание врз ефикасноста			
а) Ќе се ослаби финансиската			

8. Договор за промени во пишана форма

8.1.1 Кога својството “или како што е друго договорено на писмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

8.1.1.1 Операторот ќе ја даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и

8.1.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се дозволата.

8.1.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

Додаток 1

Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2 Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола. Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија. Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина. Потврдата треба да содржи.

Дел А

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на инсталацијата..
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
- Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
- Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
- Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци

- Име Пошта
- Потпис Датум
- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на Операторот.

Додаток 2

Пенали како мерка за исполнување на обврските од Дозволата

Со овој додаток се утврдуваат пенали како мерка за исполнување на обврските до Дозволата за усогласување со оперативен план на операторот на инсталацијата издадена од Градоначалникот на Општина Илинден, и се определува висина на пеналите во случај на неисполнување на обврските од оперативниот план кој е составен дел од дозволата.

12.2 Определување на пенали

1. Операторот на инсталацијата е должен да ги исполни сите услови, мерки и временски рокови пропишани во Дозволата, како и мерките со временските рокови пропишани во оперативниот план кој е составен дел на Дозволата.
2. Надлежниот орган како мерка за реализација на оперативен план определува пенали во висина од 120% од висината на трошоците за спроведување на оперативен план.
3. Операторот ќе ги спроведува договорените мерки наведени во Дозволата за усогласување со оперативен план и е должен придржувајќи се на временските рамки писмено да го извести Надлежниот орган, во рок од 14 дена по извршување на секоја од пропишаните мерки.
4. Преку овластен инспектор за животна средина да изврши инспекциски надзор кој ќе утврди дали условите и мерките во дозволата се спроведени од страна на операторот на инсталацијата.
5. Доколку утврди неисполнување на обврските од страна на операторот на инсталацијата согласно оперативниот план, овластениот инспектор ќе донесе решение со што ќе го задолжи операторот да постапи согласно оперативниот план.

12.3 Присилна наплата

1. Надлежниот орган по конечност на решението во управна постапка ќе спроведе постапка за извршување на пеналите согласно „и ќе спроведе присилна наплата во согласност со определената висина на пеналите.

2. Доколку не се исполнат и спроведат условите пропишани во Дозволата, ќе се изврши присилно извршување од сметката или имотот на операторот на инсталацијата, поради наплата на доспеана, а не наплатена обврска како и трошоците во постапката.

3. По спроведеното присилно извршување средствата од 20% добиени по овој основ се приход на Општина Илинден, а средствата од 100% надлежниот орган ќе ги користи за набавка на средства кои се потребни за исполнување на мерките по оперативниот план на операторот и за други активности веќе предвидени во дозволата на операторот на инсталацијата.